

Број на Службен весник: 158/2014

Датум на објавување: 30.10.2014

Врз основа на член 59, точка 1 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11 и 108/13), Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски и Министерството за здравство на Република Македонија, претставувано од министерот Никола Тодоров, на 3.10.2014 година, склучија

**СПОГОДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА
ДЕЈНОСТ**

Член 1

Со оваа Спогодба се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Македонија.

Член 2

При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 12.654,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на платата за месец октомври 2014 година.

Член 3

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на вработен во јавна здравствена установа ќе се утврдува така што износот на најниската плата од член 2 на оваа Спогодба (12.654,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност.

Член 4

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор не може да биде пониска од 15.779,00 денари.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа Спогодба изнесува под 15.779,00 ден., истата ќе се зголеми до износот 15.779,00 денари.

Член 5

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучување на оваа Спогодба, јавните здравствени установи да ги усогласат актите за исплата на плати.

Член 6

Страните потписнички на оваа Спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

Член 7

Оваа Спогодба е склучена во шест (6) еднакви примероци, од кои по три (3) примероци за секоја спогодбена страна.

Член 8

Со денот на влегување во сила на оваа Спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/10.

Член 9

Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за месец октомври 2014 година.

Бр. 0101-80/1

3 октомври 2014 година

Скопје

Самостоеен синдикат за
здравство, фармација и
социјална заштита на РМ

Претседател,

д-р **Љубиша Каранфиловски**, с.р.

Бр. 07-9495/1

3 октомври 2014 година

Скопје

Министерство за здравство
на Република Македонија

Министер,

Никола Тодоров, с.р.